



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 26 октомври 1968
Скопје
Број 35 Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

275.

Врз основа на член 3 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ ЗА 1968, 1969 И 1970 ГОДИНА

I. Од средствата утврдени со член 1 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје, на одделни корисници им се доделуваат и тоа на:

	1968 год.	1969 год.	1970 год.	Сè:
— Филозофски факултет	5.600.000	12.000.000	9.050.000	26.650.000
— Економски факултет	5.600.000	9.500.000	5.200.000	20.300.000
— Правен факултет	5.600.000	9.500.000	3.650.000	18.750.000
— Ректорат				
— за ректоратска зграда	2.300.000	1.000.000	4.800.000	8.100.000
— за опрема на факултетите и изградба на спортски терени	5.000.000	5.000.000	—	10.000.000
— Земјоделско-шумарски факултет	2.840.000	—	—	2.840.000
— Земјоделско-испитателен институт	1.724.640	—	—	1.724.640
— Народна и универзитетска библиотека	9.682.121	10.000.000	—	19.682.121
— Архив на Македонија	9.050.000	500.000	—	9.550.000
— Републички завод за заштита на културни споменици	500.000	—	—	500.000
— Народен театар	9.338.202	14.309.999	23.000.000	46.648.201
— Археолошки музеј	3.050.000	1.500.000	—	4.550.000
— Историски музеј	1.390.000	1.090.000	500.000	2.980.000
— Природно научен музеј	2.094.988	415.012	—	2.510.000
— Републички завод за здравствена заштита	1.848.720	—	—	1.848.720
— Завод за трансфузија на крв				
— за санација и изградба на нов дел на Заводот	1.086.500	—	—	1.086.500
— за опрема	400.000	100.000	—	500.000
— Институт за ТБЦ	1.000.000	300.000	—	1.300.000
— Хируршка клиника	2.350.000	—	—	2.350.000
— Медицински факултет	11.965.250	—	—	11.965.250
— Завод за медицинска рехабилитација	690.000	—	—	690.000
— Дом за слепи деца	1.000.000	—	—	1.000.000
— Завод за образование и згрижување на деца	300.000	—	—	300.000
— Училиште за глуви деца	1.410.000	—	—	1.410.000
— Фонијатриско-аудиолошки центар	230.000	—	—	230.000
— Народна банка: централа за СРМ	3.890.000	4.000.000	—	7.890.000
— Југословенска банка за надворешна трговија	1.375.000	1.375.000	—	2.750.000
— Служба општествено книговодство	660.000	—	—	660.000
— Централен комитет на СКМ	9.000.000	—	—	9.000.000
— Извршен совет				
— за изградба на зграда за републичките органи на управата	—	2.000.000	5.000.000	7.000.000
— за опрема на републички органи	1.000.000	1.000.000	—	2.000.000
— Радио телевизија — Скопје	5.600.000	2.570.000	—	8.170.000
— Републички секретаријат за внатрешни работи	12.000.000	—	—	12.000.000
— Републички секретаријат за народна одбрана	4.000.000	2.000.000	—	6.000.000
— Републички хидрометеоролошки завод	400.000	1.400.000	1.200.000	3.000.000

Во средствата за 1968 година, се засметани и средствата доделени на одделни корисници во 1967 година.

II. Неискористените средства од една година се пренесуваат во наредната година.

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на износот на средствата за санирање и изградба на нестопански објекти на одделни корисници за 1968 година („Службен весник на СРМ“ бр. 34/67).

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2405/1
15 октомври 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

276.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народно-ослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС- НИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

1. Во Комисијата се именуваат:
 - а) за претседател
— **НИКОЛА МИТЕВСКИ**, функционер во Собранието на СРМ;
 - б) за членови:
 - **ГОРГИ СОКОЛОВСКИ**, член на Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ на Македонија;
 - **ИЛИЈА ВЕЛИЧАНЕЦ**, член на Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ на Македонија;
 - **БОТА ТРЕНДОВА**, пратеник на Републичкиот собор во Собранието на СРМ;
 - **РИФАТ ВЕЛА**, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика;
 - **БОРО СОКОЛОВСКИ**, пензионер од Скопје и
 - **ИЦКО ТРАЈАНОВСКИ**, управник на Републичкиот воздухопловен центар — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2384/2
1 октомври 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

277.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за самостојните занаетии („Службен весник на СРМ“ бр. 18/64), републичкиот секретар за индустрија и трговија донесува

НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАНА- ЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ВРШАТ ВО ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА

1. Во Наредбата за занаетчиските дејности што задолжително се вршат во деловна просторија („Службен весник на СРМ“ бр. 36/64), по точката 135 се додаваат нови 21 точки кои гласат:

- „136 поправка на медицински инструменти,
- 137 поправка и полнење на акумулатори,
- 138 изработка на амбалажа од дрво, хартија, полистилен и др.
- 139 изработка на предмети од бетон (блокови, трегери, ступчиња и огради),
- 140 кројачка на детски облека,
- 141 кожарско-табачарска (штавење кожи и преработка на ситна кожа),
- 142 преработка на земјоделски семиња во таан и зејтин,
- 143 преработка на млеко во пресно и кисело млеко, сирење и кашкавал,
- 144 мелење на пипер,
- 145 изработка на сириште,
- 146 изработка на разни сувенири,
- 147 штампарска,
- 148 литографска,
- 149 цинкографска,
- 150 изработка на копчиња,
- 151 бироа за препишување и множење
- 152 изработка на разни цртежи и шаблони,
- 153 одгледување на племенити птици и риби,
- 154 изработка на предмети од природно и вештачко цвеќе,
- 155 валавичари,
- 156 перене и подмачкување на моторни возила“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-2342/1
23 октомври 1968 година
Скопје

Републички секретар за
индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.

278.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ИДАДИЈА V

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
— РЕПУБЛИЧКИ СОВОР —
СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во смисла на член 141 во врска со член 132 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на основа примените изборни акти од Општинската изборна комисија за

избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — Идадија — Скопје, на РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ИДАДИЈА V

1) На 13. X. 1968 година одржани се непосредните избори за избор на пратеник во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица ИДАДИЈА V, распишани со решение број 2242 од 16. VIII. 1968 година на потпретседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2) На изборите избирачите гласаа непосредно за кандидатот чија кандидатура беше потврдена од општинската изборна комисија — Идадија — Скопје и кој беше избран за кандидат за пратеник во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Собранието на општината ИДАДИЈА на 1. X. 1968 година.

3) Името на кандидатот, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го објави согласно член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со објавата бр. 52 од 1. X. 1968

година — „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 32 од 1. X. 1968 година.

4) Изборите се извршени во склад со одредбите од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

5) Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го УТВРДИ РЕЗУЛТАТОТ од гласањето во изборната единица ИДАДИЈА V на начинот утврден со член 127 — 129 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и според утврдената состојба го прогласи кандидатот ЈЕГЕНИ ВЕСНИК, од Скопје за ИЗБРАН и му издаде уверение.

Резултатот од изборите е следен:

Во изборната единица ИДАДИЈА V, од запишаните 15.525 избирачи гласале 9.584 од кои за кандидатот ЈЕГЕНИ ВЕСНИК 9.133. Неважни гласачки ливчиња има 454.

За пратеник е избран ЈЕГЕНИ ВЕСНИК, од Скопје, ул. „758“ бр. 16, за кого гласало мнозинството од запишаните избирачи на подрачјето на изборната единица.

Бр. 58

14 октомври 1968 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Никола Алексовски, с. р.

Киро Никовски, с. р.

Прописи на општинските собранија

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

56.

Врз основа на член 247 од Статутот на општината Кавадарци, а согласно Заклучоците за натамошното усовршување и подобрување на системот за кредитирање и стипендирање („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИХОДИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината на приходите на домаќинството што влијае врз утврдување правото за добивање средства од Општинскиот фонд на општината Кавадарци за кредитирање и стипендирање на ученици и студенти (цензус на приходите) и другите услови за добивање на средства од Општинскиот фонд за кредитирање на ученици и студенти во општината Кавадарци.

Член 2

Средства од фондот за кредитирање на ученици и студенти не може да се добијат ако приходите на домаќинството на корисникот на овие средства, пресметан по член на домаќинството, ги надминуваат следните износи:

1. Приходот по основа од работен однос (личен доход, надоместоци, пензии и друго) — 300 динари месечно;

2. Приходот по основа на земјоделска дејност — 80 динари месечно;

3. Приходот по основа на самостојна дејност (приход од самостојно вршење на занаетчиски услуги и други стопански дејности и од самостојно вршење на интелектуални услуги), на данок положен доход од имот (приход од згради, приход од имот и имотни права) и други приходи (доход од авторски права, патенти и технички унапредувања, доход од граѓанско-правен однос и друго) — 100 динари месечно.

Член 3

Ако домаќинството на корисникот на кредитот — ученици и студенти, остварува истовремено приходи по разни основи на претходниот член, приходот се утврдува на тој начин што сите приходи се сведуваат на приход од личен доход од работен однос и тоа:

а) Приходот од земјоделска дејност се сведува на приход од личен доход од работен однос, на тој начин, кога годишниот катастарски приход на корисникот и членовите на неговото домаќинство се помножува со 3,75%.

б) Приходот од самостојна дејност се сведува на приход од личен доход од работен однос, на тој начин, кога годишниот износ на основицата што служи за плаќање придонес од личен доход од самостојна дејност се помножува со 3, и

в) Приходот од другите дополнителни примања предвидени во точка 3 на чл. 2 од оваа одлука според висината се сметаат како приход од личен доход од работен однос.

Член 4

При одобрување на средствата за кредитирање на ученици и студенти мора да се води сметка тие да се даваат на ученици и студенти со послаба материјална положба и подобар успех на учењето и да се води грижа да се опфатат на школување деца на работници и земјоделци.

Член 5

При одобрувањето на средствата за кредитирање на ученици и студенти, мора да се обезбеди јавност и демократичност и да се обезбеди учество на организациите на студентите и учениците.

Кандидатите можат да учествуваат на седниците на телата кога се одлучува по нивните барања.

Член 6

Управниот одбор на фондот за кредитирање и стипендирање на кадри на општината Кавадарци со општ акт може да предвиди, при исполнување на одредени услови, ослободување од обврската за враќање на кредитот.

Управниот одбор на фондот за кредитирање и стипендирање на кадри на општината Кавадарци со општ акт може да предвиди, доделување на стипендии на изразито бедни, а изразито талентирани ученици и студенти.

Член 7

Управниот одбор на фондот за кредитирање и стипендирање на кадри на општината Кавадарци е должен да донесе општ акт со кој ќе пропише: постапка за давање кредити и стипендии; висината на кредитот односно стипендијата; органот кој ќе решава по барањето за кредити и стипендии; времето од кога почнува да тече обврската за враќање на дадените кредити; евиденцијата за дадените кредити; постапката за утврдување видовите на средните, вишите и високите школи и бројот на учениците и студентите на овие школи кои можат да добијат средства од Општинскиот фонд за кредитирање и стипендирање на кадри (водејќи сметка при тоа да бидат консултирани телата на општествено-политичките организации на општината Кавадарци) и критериумите за добивање кредит односно стипендија од средствата за кредитирање на ученици и студенти.

Член 8

Средствата за кредитирање на ученици и студенти на корисниците ги одобрува управниот одбор на фондот за кредитирање и стипендирање на кадри на општината Кавадарци.

Корисниците на средствата за кредитирање на ученици и студенти не плаќаат камата на добиениот кредит.

Член 9

Средствата за кредитирање на ученици и студенти на корисниците им се даваат по прописите на банковото работење.

Евиденција за издадените средства за кредитирање и стипендирање на ученици и студенти води службата за буџет и фондови во Одделението за финансии на Собранието на општината Кавадарци.

Член 10

За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Советот за школство на Собранието на општината Кавадарци.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-5688
14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината
Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

57.

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24 и 26/68) и член 247 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА НА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ И ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА НАДОМЕСТОЦИ ОД УСЛУГИ

Член 1

Во Одлуката за тарифата на Општинскиот данок на промет и Општинскиот данок на надоместоци од услуги се вршат измени и дополненија:

1. Тар. бр. 3 се менува и гласи:

На остварениот промет на пиво се плаќа данок:

— во трговијата 0,50 дин од 1 литар,

— во угостителството 0,30 дин. од 1 литар.

2. Тар. бр. 4 се менува и гласи:

На остварениот промет на природно вино се плаќа данок:

— во трговијата 1,00 дин. од 1 литар,

— во угостителството 0,50 дин. од 1 литар.

На остварениот промет на природна ракија се плаќа данок:

— во трговијата 2,00 дин. од 1 литар,

— во угостителството 1,00 дин. од 1 литар.

3. Тар. бр. 5 се менува и гласи:

На промет на вештачка ракија се плаќа данок:

— до 25 вол % алкохол по 1,00 дин. од 1 литар,

— над 25 вол % алкохол по 2,00 дин. од 1 литар;

На промет на специјални вина се плаќа данок:

— со набавна цена до 7,00 дин. по 1,00 од 1 литар,

— со наб. цена од 7,00 дин. до 10,00 по 1,50 дин. од 1 литар,

— со наб. цена над 10,00 дин. по 3,00 дин. од 1 литар,

На прометот на ликери и жестоки пијалоци се плаќа данок:

— со наб. цена до 12,00 дин. по 2,00 дин. од 1 литар,

— со наб. цена од 12,00 дин. до 17,00 дин. по 4 дин. од 1 литар,

— со наб. цена над 17,00 дин. по 10,00 дин. од 1 литар;

На остварениот промет на природни жестоки пијалоци се плаќа данок:

— за сите видови по 4,00 дин. од 1 литар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5691
14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината
Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

58.

Врз основа на чл. 247 ст. 1 од Статутот на општината Кавадарци, а во согласност со чл. 15 ст. 1 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/65, 36/65, 11/66 и 22/66), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ ШТО ГИ ВРШИ РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА — УПРАВАТА ЗА КОМУНАЛНИ СЛУЖБИ — КАВАДАРЦИ

Член 1

Се укинува Одлуката за тарифата на комуналните услуги што ги врши работната организација — Управата за комунални служби во Кавадарци, бр. 01-8692 од 27. XI. 1965 година („Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 7/65).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5691
14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината
Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

59.

Врз основа на членот 6 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/67), а по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за внатрешни работи, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА ВО ГР. КАВАДАРЦИ

Член 1

Се укинува Станицата на милицијата во гр. Кавадарци, во состав на ОВР Кавадарци.

Член 2

Работниците од Станицата на милицијата — Кавадарци, ќе преминат на работа во Одделението на милицијата во град Кавадарци.

Член 3

Целокупната опрема и инвентар на станицата на милицијата ќе премине на Одделението на милицијата — Кавадарци.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5690
14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината
Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

60.

Врз основа на членот 6 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/67), а по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за внатрешни работи, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА ВО С. КОНОПИШТЕ

Член 1

Се укинува Станицата на милицијата во состав на ОВР Кавадарци, со седиште во с. Конопиште.

Член 2

Работниците од укинатата Станица на милицијата во с. Конопиште ќе преминат на работа во Одделението на милицијата во гр. Кавадарци.

Член 3

Целокупната опрема и инвентар на станицата ќе премине на Одделението на милицијата во град Кавадарци.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5689
14. октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината
Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

61.

Врз основа на членот 8 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/67), а по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за внатрешни работи, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ОДДЕЛЕНИЕ НА МИЛИЦИЈА ПРИ ОВР — КАВАДАРЦИ

Член 1

Се образува Одделение на милиција во состав на ОВР Кавадарци.

Член 2

Седиштето на Одделението на милиција е во град Кавадарци.

Член 3

Во состав на Одделението на милиција влегуваат работниците од укинатите станици на милиција во гр. Кавадарци и с. Конопиште.

Член 4

Внатрешната организација на Одделението на милиција се одредува со Правилникот за организација и систематизација на ОВР Кавадарци.

Член 5

Одделението на милиција ги врши работите од член 13 и 14 став 2 и член 29 од Основниот закон за внатрешни работи и член 9 од Законот за внатрешни работи.

Член 6

Со одделението на милиција раководи командир на одделението на милиција.

Член 7

Командирот на Одделението на милиција го назначува и разрешува од должност Собранието на општината, според условите предвидени со Правилникот за организација и систематизација на работните места на ОВР Кавадарци.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5692

14. октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината
Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

62.

Врз основа на членот 7 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/67), а по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за внатрешни работи и од Советот на работната заедница на ОВР Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА РАБОТНИЦИТЕ
ВО ОДДЕЛЕНИЕТО НА МИЛИЦИЈАТА ВО ГР.
КАВАДАРЦИ

Член 1

Бројот на работниците во Одделението на милицијата при ОВР Кавадарци се утврдува на 41 (четириесет и еден).

Член 2

Бројот на работниците во Одделението на милицијата се утврдува со Правилникот за организација и систематизација на ОВР — Кавадарци.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-5693

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

63.

Врз основа на членот 66 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И
СТИПЕНДИРАЊЕ НА КАДРИ НА ОПШТИНАТА
КАВАДАРЦИ

Член 1

Се основа фонд за кредитирање и стипендирање на кадри на општината Кавадарци.

Член 2

Фондот има својство на правно лице.

Член 3

Управувањето на Фондот се заснова врз начелата на општественото самоуправување.

Со фондот управува управен одбор од 9 члена.

Пет члена на управниот одбор ги именува Собранието на општината Кавадарци и четири члена делегира Клубот на студентите на општината Кавадарци.

Управниот одбор на фондот донесува статут на фондот кој го одобрува Собранието на општината Кавадарци.

Член 4

Средствата на фондот се формираат од следните извори:

- приходи од буџетот на општината Кавадарци.
- приходи од кредити од Комерцијалната банка Кавадарци и
- приходи од помош на работни организации и граѓани.

Член 5

Средствата на фондот ќе се трошат според финансискиот план што ќе го изготви управниот одбор на фондот, а административно-управните работи ќе ги води службата за буџет и фондови во Одделението за финансии.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5636

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

64.

Врз основа на член 10 од Уредбата за начинот на формирање на цените и пресметување на разликите во цени („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 33/65 год.), а согласно одлуката за определување на највисокото ниво на цените на маслото за јадење („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/68), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДУВАЊЕ НАЈВИСОКА МАЛОПРОДАЖНА
ЦЕНА НА ЗЕЈТИНОТ ЗА ЈАДЕЊЕ

Член 1

Се одредува највисока малопродажна цена на зејтинот за јадење на подрачјето на општината Кавадарци и тоа:

- на зејтинот за јадење (рефус) до 4,75 динари за 1 кгр.
- на зејтинот за јадење (флаширан) до 5 динари за 1 кгр.

Трговските и други работни организации кои вршат продажба на зејтин по селата на подрачјето на општината Кавадарци можат највисоката малопродажна цена од ставот 1 на овој член да ја зголемат за износот на стварните превозни трошоци од складот во Кавадарци до складиштето на купецот.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 01-5630 од 31-VII-1965 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 28-VIII-1968 година.

Бр. 01-5698

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

65.

Врз основа на член 66 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64 год.), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ПАТИШТА
ОД IV-ти РЕД

Член 1

Во Одлуката за формирање на фондот за патишта од IV-ти ред бр. 01-7932 од 1-XI-1965 година членот 3 став 4, 5 и 6 се бришат.

Член 2

Во членот 5 точката 4 се менува и гласи:
„ШПИК „Страшо Пинџур“ — Кавадарци“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5694

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

66.

Врз основа на членот 13 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници и член 8 од Одлуката за буџетот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАТОЦИ ОД БУЏЕТСКАТА РЕЗЕРВА, ОД-
НОСНО НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ БУЏЕТСКИ
СРЕДСТВА ЗА 1968 ГОДИНА

1. Се одобруваат средства во износ од 1,500 динари како помош во изградбата на разурнатиот стар истарски град Мотовун.

2. Се одобруваат средства во износ од 18.750 динари на Историскиот архив во Титов Велес за средување на архивскиот материјал од Околискиот народен одбор — Кавадарци.

3. Се одобруваат средства во износ од 11.799,65 динари на Занаемскиот дуќан „БРАН“ од Кавадарци за поправка на Хидроцентралата „Лукар“ во с. Конопиште.

4. Се одобруваат средства во износ од 10.000 динари на Управата за чување на полските имоти на име позајмица за покачување на личниот доход за последните три месеци.

5. Се одобруваат средства во износ од 25.000 динари на Заедницата за образование за набавка на опрема за отворање на нова паралелка од Електро-смер при Индустриското училиште „Киро Спанцов—Брско“ Кавадарци.

6. Се одобруваат средства во износ од 1.500 динари како помош во изградбата на младински спомен парк на загиналите деца во Крагуевац.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5699

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

67.

Врз основа на член 162 став 1 т. 12 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НАРОДНА
ОДБРАНА

За вршител на должноста началник на Одделението за народна одбрана се именува Ѓорѓи Еленов, досегашен референт за ОМТ во органите на управата и ќе остане на должноста до пополнување на работното место по пат на конкурс.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5704

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

68.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ КОМАНДИР
НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА ВО
с. КОНОПИШТЕ

I. Се разрешува од должност командирот на станицата на милицијата во с. Конопиште, Даме Стојановски, поради укинување на станицата.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5712

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

69.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ КОМАНДИР
НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА ВО ГРАД
КАВАДАРЦИ

I. Се разрешува од должност командир на станицата на милицијата во град Кавадарци, Драган Мартиновски, поради укинување на станицата.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5705

14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

70.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ЗАМЕНИК-КОМАНДИР НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА ВО ГРАД КАВАДАРЦИ

I. Се разрешува од должност заменик-командир на станицата на милицијата во град Кавадарци, Горѓи Ангелевски, поради укинување на станицата на милицијата.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5713
14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

71.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 14-X-1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА КОМАНДИР НА ОДДЕЛЕНИЕТО НА МИЛИЦИЈА ПРИ ОВР КАВАДАРЦИ

I. За вршител на должноста командир на Одделението на милиција при ОВР Кавадарци, до пополнување на работното место по пат на конкурс, се назначува Горѓи Ангелевски, досегашен заменик-командир на станицата на милицијата во град Кавадарци.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5708
14 октомври 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување загубено свидетелство за завршено IV одделение во основното училиште во село Кривогаштани на име Жежоска, по маж Сиљаноска Анѓа—Аца, со стан во Прилеп, улица „Вера Циривири“ бр. 53.

Се поканува секое лице што го нашло или ќе го најде горенаведеното свидетелство да му соопшти на овој суд во срок од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1105/68.

ЛИКВИДАЦИЈА

Со решението бр. 01-6218 од 29. V. 1968 година на Собранието на општината Охрид, се отвора постапка за редовна ликвидација на Училиштето за ученици во стопанството „Михајло Ташко Јаковлески“ — Охрид.

Се покануваат сите поверители и должници да ги пријават своите долгови во срок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој срок нема да се признаваат никакви побарувања, а долговите според книговодствената евиденција ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија (1991)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 581, страна 399, книга III, е запишан под име: Центар за социјална работа — Титов Велес. Предмет на работењето на Центарот е: откривање, следење, анализирање на социјалните проблеми; доделување на социјална помош, редовна и еднократна, како и здравна заштита на социјално загрозени лица; сместување и грижа на деца без родители и воспитно запустени деца; грижа и сместување на старци и изнемоштени лица во домови и установи; врши работи на старателство и тоа: пронајдува, сместува и помага за сместување на воспитно запустени деца; врши социјална заштита на лица кои се наоѓаат во положба на социјално загрозени; врши и други работи од областа на социјалната заштита што со закон и други прописи ќе му бидат ставени во надлежност.

Центарот е основан од Собранието на општината Титов Велес, со решение бр. 10808/1 од 21. XII. 1967 година.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Јосив Д. Пешов, в. д. директор, и Горе Јорданов, сметководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 26 од 17. V. 1968 година. (1129)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 7. III. 1968 година, страна 37, реден број 2, е запишана промената на досегашниот директор на Училиштето за ученици во стопанството „Коле Нехтенин“ од Штип, Стојан Иванов Атанасов. За директор на училиштето е назначен Благој Петров Читкушев.

Истовремено е запишан и второовластениот потписник на училиштето Марика Шаматова, режисер, која заеднички со директорот ќе ја потпишува жиро-сметката на истото.

Промената на директорот и впишувањето на вториот потписник е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 68 од 20. II. 1968 година на работната заедница на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 6/68. (1477)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 20. VI. 1968 година, рег. бр. 3/68, е запишано следното: Се проширува дејноста на Управата за изградба и одржување на комунални објекти во Битола, уште со: одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта од III ред што влегува во нејзините основни средства и патишта од IV ред што ќе ѝ бидат доверени за реконструкција, одржување и изградба; се грижи за изградба и проектирање на објекти што се врзани за употреба на јавните патишта и за унапредување условите на сообраќајот на тие патишта, врши и други работи што се во непосредна врска со работите на нејзиниот делокруг или се потребни на сообраќајот и патниците, експлоатација на камен, чакал, песок и нивната натамошна преработка и пласман со дотур на лице место; врши услуги на трети лица (општински собранија, стопанства, организации и други) во проектирање, реконструкција и изградба на патишта по договор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 18/68. (1662)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 457, страна 709, книга II, е запишана под име: Здравствен дом „Кисела Вода“ од Скопје — Работна единица во село Драчево. Предмет на работењето на работната единица е укажување здравствена заштита на населението од превентива и куратива на подрачјето што го опфаќа работната единица.

Работната единица е основана од советот на работната заедница Здравствениот дом „Кисела Вода“ од Скопје, со одлука од одржаната седница на 5. IX. 1966 година.

Работната единица ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, д-р Лазар Елезовиќ, в.д. шеф на работната единица, Ѓорѓи Оринов, сметководител, Трајковски Благоја, благајник, и Поповски Стојан, референт, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 68 од 7. VIII. 1968 година. (1720)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 371, страна 521, книга II е запишано следното: Дејноста на Скопски саем — Скопје, согласно одлуката на советот на работната заедница од одржаната седница на 4. III. 1968 година се проширува и со:

1. организирање меѓународни саеми во земјата од општ или специјализиран карактер;
2. организирање изложби од општ или специјализиран карактер во земјата и странство за сметка на домашни и странски фирми;
3. посредување и застапување на странски фирми кои учествуваат на приредбите на Скопскиот саем во областа на прометот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 47 од 27. VIII. 1968 година. (1748)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 206, страна 1047, книга I, е запишано следното: Фирмата на Основното училиште „Лирија“ од село Порој, општина Тетово, согласно со одлуката бр. 0301-46 од 17. V. 1968 година на советот на работната заедница се менува и гласи: Основно училиште „Скендербег“, село Порој.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 87 од 23. VIII. 1968 година. (1750)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 82, страна 338, книга I, е запишано следното: Фирмата на Театарот на шиптарска и турска народност — Скопје, согласно одлуката бр. 7 од 30. III. 1968 година на советот на работната заедница се менува и гласи: Албанско-турски театар — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 46. од 17. IX. 1968 година. (1866)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 30. VII. 1968 година, рег. бр. 15/65, е запишано следното: Се менува фирмата на Пазаришната управа во Прилеп и ќе гласи: Установа — Управа за пазари — Прилеп.

Директор и потписник на установата е Ристевски: Глигор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 16/68. (1880)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 10. VII. 1968 година, рег. бр. 83/65, е запишано следното: Му престанува овластувањето на Димитар Шлаќески, директор, за потпишување на Земјоделското училиште со практична обука „Кузман Ј. Питу“, с. Славеј, Прилеп.

Се овластува Благоја Цвејоски, директор да го потпишува училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 21/68. (1882)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 11. VII. 1968 година, рег. бр. 114/65, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на инженер Љубен Ст. Василев, досегашен директор на Реонската станица за заштита на растенијата.

Се овластува Невен Сурлаќиоски, директор, покрај досегашниот потписник Димевски Дано, сметководен режисер, да ја потпишува Реонската станица за заштита на растенијата — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 22/68. (1883)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 22. XII. 1968 година, страна 112, реден број 2, е запишана промената на досегашниот секретар на Основното училиште „Маршал Тито“ од Злетово, Драган Анастасов. За сметководител е одреден Перо Анастасов, кој ќе го потпишува истото заедно со директорот Благој Михајловски.

Промената на сметководителот е запишана во регистарот врз основа поднесената пријава бр. 01-218/1 од 12. X. 1966 година од директорот на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 112/66. (119)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 126, страна 195, книга IV, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот за машини алатки во Скопје (во кругот на заводот), бидејќи со одлуката бр. 9 од 1. IV. 1968 година на погонот и одлуката бр. 143 од 16. IV. 1968 година како и решението бр. 2—319 од 16. IV. 1968 година на Централниот работнички совет на Металскиот завод „Тито“ — Скопје се издвојува во претпријатие под назив: Фабрика за алатни машини „Тито“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 563 од 31. V. 1968 година. (1265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 126, страна 195, книга IV, е запишан под фирма: Металски завод „Тито“ — Скопје — Погон за машини алатки во Скопје (во кругот на заводот). Предмет на работењето на Погонот е освојување на машини алатки и прибор.

Погонот е основан од работничкиот совет на Металскиот завод „Тито“ — Скопје, со одлука бр. 78 од 12. I. 1965 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Радмило Ивковиќ, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 607 од 31. V. 1968 година. (1266)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1967 година, страна 429, реден број 1, е запишано основање на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Кирил и Методи“ бр. 29. Предмет на работењето на продавницата е трговија на мало со намештај.

Продавницата е основана од Здружението на дрвната индустрија и шумарство „Пудиш“ од Приштина.

Раководител на продавницата е Андон Дам-
јановски, кој не е овластен да ја потпишува.
Потпишувањето на продавницата ќе го вршат
овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз
основа одлуката бр. 694 од 15. VIII. 1967 година на
управниот одбор на Здружението и уверението бр.
07-555/1 од 8. VIII. 1967 година на Собранието на
општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи.
бр. 290/67. (1700)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дука-
ните, рег. бр. 572, страна 1403, книга V, е запишана
под фирма: Трговско претпријатие за промет со
прехранбени и индустриски стоки на големо и ма-
ло „Славија“ — Скопје — Продавница за стакло
број 70 на ул. „Христо Ботев“ број 6. Предмет на
работењето на продавницата е: продажба на мало
на сите видови прехранбени индустриски стоки
за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија“ — Скоп-
је, со одлука бр. 1675 од 29. II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Поповски Томе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 70 од 19. VII. 1968 година. (1403)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дука-
ните, рег. бр. 572, страна 1399, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за промет
со прехранбени и индустриски стоки на големо и
мало „Славија“ од Скопје — Колонијална про-
давница број 38 од Скопје, ул. „Тиранска“ број 50.
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на мало на сите видови прехранбени и индус-
триски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало
„Славија“ од Скопје, со одлука број 1629 од 29.
II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Цветановски
Крсте.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 305 од 19. VII. 1968 година. (1404)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дука-
ните, рег. бр. 572, страна 1399, книга V, е запишана
под фирма: Трговско претпријатие за промет со
прехранбени и индустриски стоки на големо и
мало „Славија“ од Скопје — Продавница за
овошје и зеленчук број 76 во Скопје, на ул. „Зе-
лен пазар“. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мало на сите видови пре-
хранбени и индустриски стоки за домашни по-
треби.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало
„Славија“ — Скопје, со одлука број 1678 од 29.
II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Синадиновски
Владо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 307 од 19. VII. 1968 година. (1405)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дука-
ните, рег. бр. 572, страна 1399, книга V, е запишана
под фирма: Трговско претпријатие за промет
со прехранбени и индустриски стоки на големо
и мало „Славија“ од Скопје — Продавница за
колонијал број 37 во Скопје, ул. „Зелен пазар“.
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на сите видови прехранбени ин-
дустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало
„Славија“ — Скопје, со одлука бр. 1671 од 29. II.
1968 година.

Раководител на продавницата е Поповски Гиле.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 308 од 19. VII. 1968 година. (1406)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дука-
ните, рег. бр. 572, страна 1401, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за промет
со прехранбени и индустриски стоки на големо и
мало „Славија“ — Скопје — Продавница за овош-
је и зеленчук број 81 во Скопје, ул. „Партизан-
ска“, пазарче „Буњаковец“. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мало на сите
видови прехранбени и индустриски стоки за до-
машни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало
„Славија“ од Скопје, со одлука број 1665 од 29.
II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Сулејманов
Асан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 309 од 19. VII. 1968 година. (1407)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дука-
ните, рег. бр. 572, страна 1401, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за промет
со прехранбени и индустриски стоки на големо и
мало „Славија“ — Скопје — Колонијална продав-
ница број 24 во Скопје, ул. „Зелен пазар“. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба
на мало на сите видови прехранбени и индустри-
ски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало
„Славија“ од Скопје, со одлука бр. 1673 од 29.
II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Костовски Ни-
кола.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 311 од 19. VII. 1968 година. (1408)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дука-
ните, рег. бр. 572, страна 1401, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за промет
со прехранбени и индустриски стоки на го-
лемо и мало „Славија“ — Скопје — Продавница
број 69 во Скопје, ул. „Водњанска“ број 30. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на
мало на сите видови прехранбени и индустриски
стоки за домашни потреби.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 572, страна 1395, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски производи на големо и мало „Славија“ — Скопје — Продавница бр. 45 во Скопје, ул. „Партизанска“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови прехранбени и индустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ — Скопје, со одлука бр. 1669 од 29-II-1968 година.

Раководител на продавницата е Ниневски Бошко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 321 од 16-VII-1968 година. (1417)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 1275, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на големо и мало „Славија“ од Скопје — Самопослужна продавница број 43 во Скопје, населба „Горче Петров“ II. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови прехранбени и индустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ — Скопје, со одлука бр. 1668 од 24-II-1968 година.

Раководител на продавницата е Ациевски Тофе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 322 од 16-VII-1968 година. (1418)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 1275, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на големо и мало „Славија“ од Скопје — Продавница број 84 во Скопје населба „Вардар“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови прехранбени и индустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ од Скопје, со одлука број 1681 од 29-II-1968 год.

Раководител на продавницата е Наумовски Ангеле.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 323 од 16-VII-1968 година. (1419)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 1275, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на големо и мало „Славија“ од Скопје — Продавница број 87 во Скопје, ул. „Гуро Гонови“ бр. 92. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови прехранбени и индустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ од Скопје, со одлука бр. 1663 од 29-II-1968 година.

Раководител на продавницата е Бошковски Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 324 од 16-VII-1968 година. (1420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 572, страна 1275, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на големо и мало „Славија“ од Скопје — Продавница бр. 46 во Горче Петров, ул. „Воин Драшкови“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови прехранбени и индустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ од Скопје, со одлука бр. 1670 од 29-II-1968 година.

Раководител на продавницата е Меловски Блаже.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 325 од 16-VII-1968 година. (1421)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 1273, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени индустриски стоки на големо и мало „Славија“ од Скопје — Продавница број 34 во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 71. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови прехранбени и индустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ од Скопје, со одлука бр. 1672 од 24-II-1968 год.

Раководител на продавницата е Митевски Стево.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 326 од 16-VII-1968 година. (1422)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 1273, книга V, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на големо и мало „Славија“ од Скопје — Продавница број 7 во Скопје, ул. „Зелен пазар“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови прехранбени и индустриски стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Славија“ од Скопје, со одлука бр. 1680 од 29-III-1968 год.

Раководител на продавницата е Аризанов Милан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 327 од 17-VII-1968 година. (1423)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 222, страна 725, е запишано следното: На досегашните потписници на Папучарската задруга „Млад задругар“ — Куманово и тоа: Спасовски Г. Милорад, в. д. директор, и Цветковски Стојан Владимир, заменик раководител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на Папучарската задруга „Млад задругар“ — Куманово е назначен Миливоје Симон Јовановски, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Денковски Зафиров Манаско, шеф на сметководството, сметано од 26-X-1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1083 од 8-XI-1967 година. (1439)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 469, страна 929, книга II, е запишано следното: Кон Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци согласно одлуката бр. 02-5911 од 20-XI-1967 година на работничкиот совет и одлуките бр. 208 од 26-IX-1967 и бр. 167 од 22-IX-1967 година на задружните совети на Земјоделската задруга „Пролетер“, село Шивец, на Земјоделската задруга „Блажо Тодоровски“, село Ресава се приклучуваат Земјоделската задруга „Блажо Тодоровски“ село Ресава, Титоввелешко и Земјоделската задруга „Пролетер“, село Шивец, Општина Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1174 од 29-XII-1967 година. (442)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 8, страна 95, книга I, е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан за колонијал „Железничар“ — Кичево, на Трговското претпријатие на големо „Бистра“ — Кичево, Владо Ацевски, е разрешен од должноста. За раководител на истиот дуќан е назначен Фида-новски Живко, кој нема да биде потписник, сметано од 19-VI-1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 585 од 29-IX-1967 година. (445)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1173, страна 887, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за посредување во трговијата на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 5. Предмет на работењето на претпријатието е: да врши посредување на сите видови градежни материјали, како и огревни материјали (огревно дрво, јаглен, нафта и нафтини деривати и др.) од оваа гранка; посредување на сите видови нова и половна механизација и опрема за градежништво и сите видови репроматеријали од оваа гранка; посредување на сите видови постројки, опрема и репроматеријали во сите гранки на индустријата (нова и половна); посредување на сите видови механизација и опрема (нова и половна), за електростопанство, угостителство, шумарство, комунална дејност, водостопанство, железница, патишта, рударство и речно, езерско и поморско бродарство; посредување на обоена и црна металургија; посредување на лабораториска опрема: стакларија, хемикалија, центрифуги, стерилизатори, лабораториски препарати, киселини и сè друго во здравството, како и санитарна, готови лекови и крупна медицинска опрема; посредување на текстилна стока, на сите видови колонијални стоки и галантериски производи; посредување на сите видови нова и половна опрема и репроматеријали за земјоделството и сточарството; посредување на сите видови овошје и зеленчук, како и на портокали, лимони, смокви и маслини; посредување на сите видови земјоделски и индустриски производи: тутун, памук, сусам, сончоглед слануток, луцеркино семе, афионово семе и др.; посредување на сите видови вештачки ѓубрива и заштитни други средства во земјоделството; посредување на сите видови сточни производи, сувомесни производи и сета жива стока, живина и сите производи од живинарство; посредување на сите индустриски стоки и прехранбени производи и др.; посредување со сите видови моторни возила, резервни делови за истите како и нови и половни; посредување на сите видови гумопластични производи и детски играчки.

Претпријатието е основано од работничкиот совет на Градежната занаетчиска услужна задруга „Лисец“ — Крива Паланка, со одлука бр. 2283 од 28-XI-1967 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Николовски Вучо Дојчин, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис. Претпријатието е конституирано на 4-XII-1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1230 од 29-XII-1967 година. (446)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30-I-1968 година, страна 280, реден број 4, е запишана промената на фирмата на Работната организација за откуп, обработка и производство на тутун од Св. Николе, која ќе гласи: „Југо-тутун“ здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за обработка и производство на тутун — Св. Николе.

Промената на фирмата е извршена во регистарот врз основа записникот од 20-II-1967 година од седницата на работничкиот совет на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 21/68. (862)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15-I-1968 година, страна 305, реден број 1, е запишано основање на Погон (кооперација), со седиште во Штип.

Погонот ќе ги обавува следните дејности: вршење услуги на индивидуалните земјоделски производители-кооперанти во областа на ратарството, овчарството, краварството и откуп на нивните производи; снабдување на своите членови, кооперанти и останати производители со: сортови семиња, посадочен материјал, вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата, со сточна храна, како кабата така и концентрирана; вршење услуги на кооперантите и останатите производители со својата механизација; одгледување, товење на ситен и крупен добиток и живина во заедница со членовите-кооперанти; вршење на откуп и преземање на животната стока, сточни производи, како добиток, кожа, волна, млеко и др.; вршење откуп на земјоделски производи, лековити растенија и останати производи од растително потекло; врши снабдување на индивидуални производители на населението со артикли од широка потрошувачка како: прехранбени продукти, алкохолни и безалкохолни пијалоци и други домашни продукти преку своите продавници во село Драгово, Врсаково, Судник и Долно Трогерици; обработува сиришта, паркетна маст и парфемски материји аз домаќинството.

Погонот „Кооперација“ е основан од страна на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Владо Коцев, управник, и Трајко Давков.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението бр. 09-1282/11 од 6-VII-1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 17/68. (865)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29-II-1968 година, страна 314, реден број 1, е запишано следното: Досегашната Фабрика за предиво и ткаенини „Македонка“ — Штип, која функционира како интегрален дел во ЗПТ „Македонка“ — Штип, со поделбата станува самостојна работна организација и ќе го носи името Памучна индустрија „Македонка“ — Штип. Скратеното име на претпријатието ќе гласи: „Македонка“ — Штип, додека телеграмската скратеница на претпријатието ќе гласи „Мактекс“.

Претпријатието ќе ги обавува следните дејности:

а) Основна дејност: производство на сурово и обоено памучно, вигоњ, синтетичко и цел предиво, сурови и доработени памучни и синтетички ткаенини; набавка во земјата и странство на репродук-

циони материјали (основни, памучни и др.), утензилии, резервни делови и опрема за сопствени потреби и за потреби на кооперантите; продажба на мало, продажба во земјата и странство на производи и услуги од сопствениот предмет на делување и од предметно делување на кооперантите; научно-истражувачка и студиско-аналитичка работа од предметот на предметот на работењето за сопствени потреби и за потребите на кооперантите; стручно образование на работниците за сопствени работи, како и за потреби на кооперантите и други заинтересирани организации и установи; обавување на други основни функции што ги вршат стручните служби во претпријатието.

б) Помошни дејности: вршење на механичарски, водо-инсталатерски, паро-инсталатерски, столарски, сидарски, електричарски, изолаторски, лимарски, ковачки, швајсерски и други услуги за одржување на сопствената опрема, инсталации и градежни објекти, како и на трети лица; производство и пренос на технолошка грејна пареа; полнење и пренос на технолошка и питка вода; техничко-конструкциски работи за изведување на работите околу одржувањето на сопствените средства за производство како и средствата на трети лица.

ц) Споредна дејност: изведување на инвестициони работи за проширување на постојните капацитети; производство и опрема, делови за опрема, резервни делови и утензилии за постојниот машински парк за сопствени потреби и потреби на трети лица; техничко-конструкциски работи за изведување на инвестициони работи за проширување на капацитетите, производството и опрема, делови за опрема, резервни делови и утензилии за сопствени потреби, како и за потребите на трети лица; производство на амбалажа за сопствени потреби и трети лица.

д) Неиндустријска дејност: организација и обавување на општествена исхрана и други дејности на општествениот стандард за потребите на членовите на работната заедница; организација и спроведување на здравствената заштита на членовите и на нивните потесни семејства; превоз на членовите на работната заедница за работа, превоз на поединци и групи за службени и останати цели во земјата и странство, како и превоз на трети лица со средствата на патничкиот сообраќај; транспорт на сировини и готови производи со средствата на патниот сообраќај за сопствени потреби и потреби на кооперантите и трети лица; издавачка, новинска и пропагандна дејност во врска со предметот на работењето, информирањето на јавноста и посебно на членовите на работната заедница.

Во состав на претпријатие делуваат и следните услужни и посебни услужни единици: Здравствена станица „Македонка“ — Штип и Служба за општа исхрана „Македонка“ — Штип.

Овластени лица за потпишување на жиро сметката на претпријатието се: Љупчо Тодор Тиквешански, в.д. директор, Генчо Ристо Генадиев, Никола Јордан Кожинков, Ванчо Димитар Здравев, Петар Сарев Димитров и Томислав Ананиев Митов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 77-90/СРС од 18. XII. 1967 година на работничкиот совет на Памучната индустрија „Македонка“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 46/68. (867)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. I. 1968 година, страна 225, реден број 2, е запишана промената на досегашниот директор на Претпријатието за прикажување на филмови-кино „Култура“ од Штип, Методи Иванов, на чие место за директор е назначен Стојан Иванов Атанасов.

Жиро-сметката на претпријатието колективно ќе ја потпишуваат директорот Стојан Атанасов и досегашниот благајник Ванчо Влахов.

Промената на директорот на претпријатието е извршена во регистарот врз основа одлуката бр. 6 од 8. I. 1968 година на работната заедница на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 14/68. (868)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1968 година, страна 217, реден број 11, е запишана промената на фирмата на Претпријатието за обработка на тутун од Штип, кое ќе го носи следното име: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство, обработка, продажба на тутун и други земјоделски производи — Штип.

Скратениот назив на претпријатието гласи: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав — Штип.

Промена на фирмата е извршена во регистарот врз основа одлуката бр. 08-7 од 4. I. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието и договорот на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 42/68. (869)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. I. 1968 година, страна 25, реден број 4 е запишана промената на досегашниот раководител на Продавница „Борово“ од Штип, Светислав Јовиќ, на чие место за раководител е назначен Стојко Ставрев Цветковски.

Промената на раководителот е запишана во регистарот врз основа на решението бр. 22137 од 21. XII. 1967 година на Комбинатот „Борово“ — Борово.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 1/68. (870)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. I. 1968 година, страна 276, реден број 3, е запишана промена на досегашниот в.д. директор на Претпријатието за јавни паштита од I и II ред „Македонија пат“ — Скопје — Погон — Штип, Атанас Стефанов, на чие место за директор е назначен Киро Митев Прошев.

Жиро-сметката на претпријатието ќе биде заеднички потпишувана од страна на новиот директор Киро Митев Прошев и регистрираниот шеф на сметководството Љупчо Козаров.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1/1 од 4. I. 1968 година на погонскиот работнички совет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 7/68. (872)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1968 година, страна 308, реден број 2, е запишано: дејноста на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Филијала — Штип се прецизира и ќе гласи: склучува доброволни осигурувања со кои се занимава Заводот; склучува обавезни осигурувања всведени со закон во оние видови на осигурувања со кои се занимава Заводот; врши извид и процена на штети по сите видови на осигурувањата; наплата на премии по склучените осигурувања; ликвидација на штети и на обврските по основа на осигурувањето; учествува во спроведувањето на мерките за спречување и сузбивање на ризиците што ги загрозуваат осигурениот имот и лица.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа поднесената пријава бр. 12/2 од 15. I. 1968 година од страна на главниот директор на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи.
бр. 27/68. (873)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. II. 1968 година, страна 48, реден број 6, е запишана промената на досегашниот директор на Претпријатието за јавен автотранспорт и шпедиција од Штип, Благој Петров Тулиев, на чие место за директор е назначен Трајан Стојанов Гоцев.

Се запиша и промената на досегашниот шеф на сметководството Трајан Стојанов Гоцев, на чие место за раководител на општо-стопанскиот сектор е назначен Љубен Јорданов Ефремов, кој заеднички со директорот ќе ја потпишува жиро-сметката на претпријатието.

Промената на овластените лица на претпријатието е запишана во регистарот врз основа на решението бр. 252 од 22. I. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи.
бр. 86/68. (874)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. II. 1968 година, рег. бр. 6/62, книга I, е запишана под фирма: Продавница — помпна станица во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“, на Трговското претпријатие „Јавор“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на нафта и нафтени деривати.

Раководител на продавницата е Новачевски Бојче.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Јавор“ од Битола, со одлука бр. 01-174 од 29. I. 1968 година од работничкиот совет и решението бр. 03-10193/253 од 30. XII. 1967 година од пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 45/68. (878)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. II. 1968 година, рег. бр. 4/68, книга I, е запишана под фирма: Бензинска помпна станица „Југопетрол“ во Битола (кон патот Битола-Кривари) на Трговското претпријатие „Југопетрол“ — Скопје. Предмет на работењето на помпната станица е продажба на нафта и нафтени деривати, на мало.

Раководител на помпната станица е Димитров Петар.

Помпната станица е основана од Трговското претпријатие „Југопетрол“ — Скопје, со одлука од 2 и 3. VI. 1967 година од работничкиот совет и потврдата бр. 08-1290/1 од 15. II. 1968 година од Одделението за стопанство и план на Собранието на општината Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 41/68. (879)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. II. 1968 година, рег. бр. 25/62, книга I, е запишан под фирма: Кафе-ресторан-бар „Корзо“ во Битола на Угостителското претпријатие „Македонија“ — Битола. Предмет на работењето на кафе-ресторанот е: вршење угостителски услуги, ресторански и кафеански услуги како и давање барски услуги.

Раководител на кафе-ресторанот е Димитровски Александар, к.в. келнер.

Кафе-ресторанот е основан од Угостителското претпријатие „Македонија“ — Битола, со одлука од 25. X. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 04-10108/1 од 30. XII. 1967 година од санитарниот инспектор на Собранието на општината Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 81/68. (880)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. II. 1968 година, рег. бр. 2/63, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 7 во Крушево, ул. „Никола Гурковиќ“ бр. 3, на Занаетчиското претпријатие за изработка на трикотажа и конфекција „Илинденка“ од Крушево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на производи од сопствено производство, трикотажа и конфекција, со дополнени на асортиманот и тоа: купување и продажба на производи од текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока.

Раководител на продавницата е Мишу Коста.

Продавницата е основана од Занаетчиското претпријатие за изработка на трикотажа и конфекција „Илинденка“ од Крушево, со одлуката бр. 43/2 од 20. IX. 1967 година на работничкиот совет.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 55/68. (881)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. II. 1968 година, рег. бр. 1/68, книга II, е запишана под фирма: Молеро-фарбарска заштитна работилница „Поле“ од Охрид, на Општинскиот одбор на сојузот на глумите на Македонија — Охрид. Предмет на работењето на работилницата е вршење молеро-фарбарска дејност.

Работилницата е основана од општинскиот одбор на сојузот на глумите на Македонија — Охрид, со одлука бр. 48/3 од 12. II. 1968 година и решението бр. бр. 05-07-187/1 од 5. II. 1968 година на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Потпишувањето ќе го врши Лаброски Атанас, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 58/68. (882)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. II. 1968 година, рег. бр. 6/61, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 4 во Прилеп, ул. „Маршал Тито“ 3, на Трговското претпријатие за снабдување на земјоделците „Агромеханика“ Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на моторни возила, резервни делови и прибор, земјоделски машини и алати, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока, велосипеди и разни видови мерни инструменти.

Раководител на продавницата е Војислав Спасески.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Агромеханика“ Прилеп, со одлука бр. 38 од 19. I. 1968 година на работничкиот совет и уверението бр. 07-65/25 од 31. I. 1968 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 68/68. (886)

Комисијата за кадрови на Комерцијално-инвестиционата банка Битола — Филијала — Охрид, врз основа на чл. 3 од Законот за задолжителното примање на приправници и одлуката за прием на приправници бр. 2029,

распишува

за прием на еден приправник

Кандидатот покрај општите услови предвидени во ОЗРО треба да ги исполнува и следните услови:
— да има завршено економски факултет (II степен);
— да не е запослен;
— да ја има регулирано воената обврска.

Молбите таксирани со 0,50 дин. таксена марка со потребните документи (извод од матичната книга на родените, уверение за здравствената состојба, уверение да не е осудуван, уверение да не е под истрага, диплома — потврда за завршен економски факултет, уверение за регулирана воена обврска и доказ дека се води во заводот за запослување како не запослен) да се достават до Комисијата за кадрови на Комерцијално-инвестиционата банка Битола — Филијала — Охрид.

Некомплетираните молби нема да се земаат во предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Советот на работната заедница во Прифатилиштето за деца и младинци во Скопје на својата седница, одржана на 15. 10. 1968 година донесе одлука за

распишување

за пополнување на следното работно место:

1. Еден СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК-ПРИПРАВНИК

Услови: завршена Виша школа за социјални работници.

Со молбата и дипломата кандидатот треба да ги приложи и сите останати документи за засновување на работен однос по законот како и потврда од Заводот за запослување дека се води во евиденцијата како незапослен.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на СРМ“.

Молбите со останатите документи се доставуваат до Прифатилиштето за деца и младинци — Населба Вутел I Скопје.

2039

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

распишува

за благајник — домаќин

Услови: покрај општите услови кандидатот треба да има завршено средно образование со положен стручен испит и најмалку десет години работно искуство во финансова струка.

Пријавите со потребните документи за движењето во службата да се достават во срок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Конкурсната комисија на Центарот.

(2040)

Страна

275. Одлука за утврдување износот на средствата за санирање и изградба на нестопански објекти на одделни корисници за 1968, 1969 и 1970 година — — — — 553
276. Решение за именување членови на Комисијата за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна — — — — — 554
277. Наредба за дополнување на Наредбата за занаетчиските дејности што задолжително се вршат во деловна просторија — — — — 554
278. Извештај на Републичката изборна комисија за резултатите од дополнителните избори за избор на пратеник во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица Идадија V — — — — 554
- ✓ Прописи на општинските собранија
56. Одлука за височината на приходите и другите услови за добивање средства од Општинскиот фонд за кредитирање и стипендирање на ученици и студенти — — — — 555
57. Одлука за измени и дополнения на Одлуката за тарифата на Општинскиот данок на промет и општинскиот данок на надоместоци од услуги — — — — — 556
58. Одлука за Укинување на Одлуката за тарифата на комуналните услуги што ги врши работната организација — Управата за комунални служби — Кавадарци — — — — 557
59. Одлука за укинување на Станицата на милицијата во град Кавадарци — — — — 557
60. Одлука за укинување на Станицата на милицијата во с. Конопиште — — — — — 557
61. Одлука за образување на Одделение на милиција при ОВР — Кавадарци — — — — 557
62. Одлука за утврдување бројот на работниците во Одделението на милицијата во гр. Кавадарци — — — — — 558
63. Одлука за основање Фонд за кредитирање и стипендирање на кадри на општината Кавадарци — — — — — 558
64. Одлука за одредување највисока малопродажна цена на зејтинот за јадење — — — — — 558
65. Одлука за измена и дополнения на Одлуката за формирање на фондот за патишта од IV-ти ред — — — — — 559
66. Решение за издатоци од буџетската резерва, односно нераспределените буџетски средства за 1968 година — — — — — 559
67. Решение за именување вршител на должноста началник на Одделението за народна одбрана — — — — — 559
68. Решение за разрешување од должност командир на станицата на милицијата во с. Конопиште — — — — — 559
69. Решение за разрешување од должност командир на станицата на милицијата во град Кавадарци — — — — — 559
70. Решение за разрешување од должност заменик командир на станицата на милицијата во гр. Кавадарци — — — — — 560
71. Решение за назначување вршител на должноста командир на Одделението на милиција при ОВР Кавадарци — — — — — 560